



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ

Службен гласник на општина Конче Бр .29/2019	КОНЧЕ29.08.2019 ГОДИНА	Излегуба по потреба
e-mail:opstina.konce@t.mk	с/ка 735014073863019	Д.Б. 4023005118934

Врз основа на член 50 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02), Градоначалникот на општина Конче донесе:

РЕШЕНИЕ

За објавување на актите донесени на 32-та седница на Советот на општина Конче одржана на ден 29.08.2019 година

4. Одлука за организирање на Турнир во мал фудбал и концерт со реномирани уметници;
5. Одлука за донесување на Интегриран план за локален развој на општина Конче 2019-2022година;
6. Одлука за доставување на процена на загрозеност на подрачјето на Општина Конче од сите ризици и опасности;

1. СЕ ОБЈАВУВААТ актите донесени на 32-та седница на Советот на општина Конче одржана на ден 29.08.2019 година

1. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување ценовник за вршење на услуга-превоз на ученици и вработени во ООУ „Гоце Делчев“-Конче
2. Одлука за давање согласност на Одлуката за организирање превоз на вработени во ЛПКД „Лакавица“-Конче до и од работно место;
3. Одлука за регулирање на превоз на ученици и вработени во ООУ „Гоце Делчев“-Конче и вработените во ЛПКД „Лакавица,“-Конче и во општина Конче до и од училиштето и до и од работното место од страна на ЛПКД „Лакавица,“-Конче ;

Број 09-951/9
Дата 29.08.2019
Конче

Општина Конче
Градоначалник,
Благој Илиев,с.р.

Врз основа на чл.36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.5/02), и чл. 11 став 1 точка 43 од Статутот на Општина Конче, Советот на Општина Конче на седницата одржана на ден 29.08.2019 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

за давање согласност на Одлуката за утврдување ценовник за вршење на услуга-превоз на ученици и вработени во ООУ „Гоце Делчев“-Конче

Член 1

Со оваа Одлука се дава согласност на Одлуката за утврдување ценовник за вршење на услуга-превоз на ученици и вработени во ООУ „Гоце Делчев“-Конче бр.02-102/3 од 29.08.2019 година донесена од УО на ЈПКД „Лакавица“-Конче.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Конче”.

Број 08-951/3 Совет на општина Конче
Дата 29.08.2019 Претседател,
Конче Исмаил Куртов, с.р.

Врз основа на чл.36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.5/02), и чл. 11 став 1 точка 43 од Статутот на Општина Конче, Советот на Општина Конче на седницата одржана на ден 29.08.2019 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

за давање согласност на Одлуката за организирање превоз на вработени во ЈПКД „Лакавица“-Конче до и од работно место

Член 1

Со оваа Одлука се дава согласност на Одлуката за организирање превоз на

вработени во ЈПКД „Лакавица“-Конче до и од работно место бр.02-102/4 од 29.08.2019 година донесена од УО на ЈПКД „Лакавица“-Конче.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Конче”.

Број 08-951/4 Совет на општина Конче
Дата 29.08.2019 Претседател,
Конче Исмаил Куртов, с.р.

Vrz osnova na ~l.21 i ~len 22 stav.8 od Zakonot za Lokalna samouprava, (Sl.vesnik 05/02 na RM) и член 113 ст.1 т.4 од Законот за работни односи (Сл. Весник на РМ бр. 62/2005; бр.188/2006; бр.106/2008; бр.161/2008; бр.114/2009; бр.130/2009; бр.50/2010; бр.52/2010; бр.124/2010; бр.47/2011; бр.11/2012; бр.39/2012; бр.13/2013; бр.25/2013; бр.170/2013; бр.187/2013; бр.113/2014; бр.20/2015; бр.33/2015; бр.72 /2015; бр.129/2015; бр.27/2016; бр.120/2018 и бр. 110/2019), а во согласност со Одлуката за набавка на две патнички комби возила за превоз на ученици и вработени во институциите под надлежност на општина Конче бр. 08-877/8 од 16.07.2018 г.

Sovetot na op{tina Kon~e na sednicata odr`ana na ден 29.08.2019 godina donese:

ODLUKA

Za регулирање на prevoz na u~enici i vработeni vo OOU, „Goce Del~ev,,- Kon~e i vработenite vo JPKD, „Lakavica,,-Kon~e и во општина Конче до и од учичиштето и до и од работното место од страна на JPKD, „Lakavica,,-Kon~e

Член 1

Со ова Одлука се утврдува и регулира на~инот на вр{ewe на превоз на у~еници во ООУ,,Гоце Дел~ев,,-Кон~е. и вработени во ЈПКД,,Лакавица,,-Кон~е, општина Конче и ООУ,,Гоце Дел~ев,,-Кон~е до и од учичиштето и до и од работното место, од страна на ЈПКД,,Лакавица,,-Кон~е.

Член 2

Превозот на у~еници во ООУ,,Гоце Дел~ев,,-Кон~е }е го извршува ЈПКД,,Лакавица,,-Кон~е согласно Одлуката за утврдување на ценовник за вршење услуга-превоз на ученици во ООУ,,Гоце Дел~ев,,-Кон~е бр. 02-102/3 од 29.08.2019 година донесена од УО на ЈПКД.

Член 3

Се одобрува организирање на бесплатен превоз на вработените во ЈПКД,,Лакавица,,-Кон~е, општина Конче и ООУ,,Гоце Дел~ев,,-Кон~е до и од работното место, од страна на ЈПКД,,Лакавица,,-Кон~е.

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а }е се објави во *Службен гласник на општина Конче*.

Број 08-951/5 Совет на општина Конче
Дата 29.08.2019 Претседател,
Конче Исмаил Куртов, с.р.

Vrz osnova na ~l.36 ст.1 т.15 од Законот за Локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002) и ~l.11 ст.1 т.40 од Статутот на општина Конче, Советот на општина Конче на седницата одржана на 29.08.2019 година донесе

О Д Л У К А

За организирање на Турнир во мал фудбал и концерт со реномирани уметници

Член 1

Со оваа Одлука организацијата, реализацијата и исплата на награди на турнирот во мал фудбал и организирање на Концерт со реномирани уметници се доделува на ЗГ „ФК Серта“-Конче за што му се одобруваат финансиски средства во максимален износ до 485.000 денари од Буџетот на општина Конче а уплатата за учество на екипите на турнирот ќе се врши на сметка на ЗГ „ФК Серта“-Конче. Доколку се обезбедат средства од спонзори износот на финансиските средства соодветно ќе биде намален.

За помагање во организацијата и реализација на турнирот од ЗГ „ФК Серта“-Конче се определува лицето Зоран Манчевски од Советот на општината кој ќе учествува во сите потребни активности.

Член 2

Доделување на награди, дипломи и пехари за спортски активности

Награди

За освоено 1, 2 и 3 место во мал фудбал ќе се доделат:

1-награда	140.000,00 ден
2-награда	70.000,00 ден
3-награда	35.000,00 ден

Учеството на екипите изнесува 3000,00 денари.

За освоено 1,2 и 3 место на мал фудбал на екипи од 7 до 11 год.и од 12 до 14 години ќе се доделат:

1-награда	6.000,00 ден
2-награда	3.000,00 ден
3-награда	1.000,00 ден

За екипи од од 12 до 14 години.

1-награда	3.000,00 ден
2-награда	2.000,00 ден
3-награда	1.000,00 ден

За екипи од 7 до 11 години.

Дипломи

Дипломи и пехари ќе се доделат за освоено 1, 2 и 3 место на турнир во мал фудбал.

Член 3

Odlukata влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во *Службен гласник на општина Конче*.

Број 08-951/6 Совет на општина Конче
Дата 29.08.2019 Претседател,
Конче Исмаил Куртов, с.р.

Врз основа на чл.22 став 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.5/02), и чл. 8 став 3 и чл.11 став 11 од Статутот на Општина Конче, Советот на Општина Конче на седницата одржана на ден 29.08.2019 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

за донесување на Интегриран план за локален развој на општина Конче 2019-2022

Член 1

Со оваа Одлука се донесува Интегриран план за локален развој на општина Конче 2019-2022.

Член 2

Овој документ е подготвен со финансиска поддршка на проектот

„Унапредување на општинското владеење“, финансиран од Европската Унија, а спроведуван од страна на Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) во партнерство со Министерството за локална самоуправа и со Министерството за финансии. Ставовите изразени во овој документ се ставови на авторите и не ги одразуваат ставовите на Европската Унија ниту на Обединетите нации, вклучувајќи го и УНДП, или на земјите членки на ОН.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Конче“.

Број 08-951/7 Совет на општина Конче
Дата 29.08.2019 Претседател,
Конче Исмаил Куртов, с.р.

Врз основа на чл.36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.5/02), и чл. 11 став 1 точка 43 од Статутот на Општина Конче, а во врска со член 15 став 2 од Уредба за Методологијата за изработка на процената на загрозеноста на безбедноста на Република Македонија од сите ризици и опасности, нејзината содржина и структура, начинот на чување и ажурирање, како и определувањето на субјектите во системот за управување со кризи на кои им се доставува целосна или извод од процената,

Советот на Општина Конче на седницата одржана на ден 29.08.2019 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

за доставување на Процена на загрозеност на подрачјето на општина Конче од сите ризици и опасности

Член 1

Целосната Процена на загроеност на подрачјето на општина Конче од сите ризици и опасности, по претходно доставено барање преку Регионалниот центар за управување со кризи-Радовиш се дава на користење на:

- СВР Струмица

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на објавување во “Службен гласник на Општина Конче”.

Број 08-951/8 Совет на општина Конче
Дата 29.08.2019 Претседател,
Конче Исмаил Куртов, с.р.

*„ Службен гласник на
Општина Конче “*

СОДРЖИНА

1. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување ценовник за вршење на услуга-превоз на ученици и вработени во ООУ „Гоце Делчев“-Конче
2. Одлука за давање согласност на Одлуката за организирање превоз на вработени во ЛПКД „Лакавица“-Конче до и од работно место;
3. Одлука за регулирање на превоз на ученици и вработени во ООУ „Гоце Делчев“-Конче и вработените во ЛПКД „Лакавица,“-Конче и во општина Конче до и од училиштето и до и од работното место од страна на ЛПКД „Лакавица,“-Конче ;
4. Одлука за организирање на Турнир во мал фудбал и концерт со реномирани уметници;

5. Одлука за донесување на Интегриран план за локален развој на општина Конче 2019-2022година;
6. Одлука за доставување на процена на загроеност на подрачјето на Општина Конче од сите ризици и опасности;